



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ

1830

2

Службени весник на

Македоније

91001 Скопје

Год. 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издаше на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка на Службата на општественото кингводство 60802-663-21943

Вторник, 1 април 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XLII

Цена на овој број е 200 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

231.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС

1. Организациите на здружен труд што произведуваат земен гас можат цените на земниот гас да ги формираат така што највисоката цена да изнесува до 24,8145 динари по 1 Sm<sup>3</sup> гас, со топлотна вредност од 33,338.35 kJ на температура од 288,15 K и притисок од 1,01325 bar.

2. Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоатационо поле, при постојните услови на продажбата и тарифните ставови што според прописите постоеја на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 84  
31 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

232.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Електростопанските организации што произведуваат и пренесуваат електрична енергија и електростопанските организации што дистрибуираат електрична енергија, можат цените на електричната енергија, утврдени според тарифните ставови, кои според прописите постоеле и кои се применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат до 17%, при постојаните услови на продажбата и тарифните ставови што според прописите постоеја на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/86).

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1986 година.

Е.п.бр. 85  
31 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

233.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЈАГЛЕН

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на јаглен (во натамошниот текст: рудници на јаглен) можат постојните цени на јаглен да ги зголемат до 17% при постојните услови на продажбата.

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на цените на јаглен што рудниците на јаглен им го испорачуваат на термоелектраните врз основа на самоуправни спогодби со кои врз потрајна основа се утврдува остварувањето на заеднички приход односно елементите за формирање на цените или ги формираат цените согласно со член 3 став 1 од Законот за системот на општествената контрола на цените.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/86).

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1986 година.

Е.п.бр. 86  
31 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

234.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА КАФЕ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на кафе (доработка, пржење, мелење, паку-

вање и др.) (во натамошниот текст: производителите на кафе) ги формираат продажните цени на кафето врз основа на набавната цена на суровото кафе формирана во согласност со Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/85).

2. На набавната цена од точка 1 на оваа одлука производителите на кафе ги применуваат технолошките нормативи на искористувањето, односно загубите во преработката и ги засметуваат трошоците на преработката.

3. Технолошките нормативи на искористувањето, односно загубите во преработката можат, во смисла на точка 2 од оваа одлука, да се засметуваат, и тоа најмногу до:

- 1% – загуба при пречистување на сурово кафе;
- 80% – искористување при пржење на кафе-рандман;
- 1,92% – загуба при мелење на кафе;
- 1% – загуба при пакување и мерење на кафе.

4. Трошоците за преработка ги офаќаат: технолошкото гориво, амортизацијата на средствата, обврските од доходот, бруто личните доходи, средствата за заедничка потрошувачка, акумулацијата, стандардната амбалажа и трошоците на транспортот до складот на купувачот, а најмногу до следните вкупни износи, и тоа:

- за 1 килограм пржено и мелено кафе 360,00 дин.
- за 1 килограм за пакувано сурово кафе 200,00 дин.

5. Ако кафето се преработува со мешање на повеќе видови и квалитети сурово кафе, цената на преработеното кафе се утврдува сразмерно со учеството на одделни видови сурово кафе во таа мешаница по набавните цени на тие видови кафе.

6. Преработувачите на кафе можат набавните цени на сурово кафе да ги упросекуваат сразмерно со набавните цени, количествата и видот односно потеклото на суровото кафе. Упросекувањето од става 1 на оваа точка се врши врз основа на податоците од претходната година или претходниот пресметковен период на текованата година, а упросечените цени и фактичките набавни цени на суровото кафе се следат и се усогласуваат најмалку секои три месеци, врз основа на книговодствената евиденција, која се води на посебни сметки на временски разграничувања, при што задолжително се намалува односно се зголемува просечната цена за следните три месеци за остварената позитивна односно негативна разлика.

Усогласувањето од став 2 на оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон крајот на годината во следната година на посебни сметки на временски разграничувања за исти цели.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 87  
31 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

## 235.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи (во натамошниот текст: прометните организации) ги формираат цените на производите во прометот на големо односно на мало со примена на стапките за покривање на трошоците на прометот од оваа одлука врз набавната цена.

2. За формирање на цените на производите во прометот на големо, односно на мало, се утврдуваат стапките за покривање на трошоците на прометот, и тоа најмногу до:

Производи што спаѓаат во дејност				Во прометот	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо (во процент до)	на мало (во процент до)
1	2	3	4	5	6
			<b>ОБЛАСТ 01 – ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО</b>		
0102	01020		Производство на јаглен: сите производи	3,00	13,00
0104	01042		Производство на нафта и земен гас		
			Производство на земен гас: сите производи	1,50	според пропис
0105	01050	010500	Производство на нафтени деривати:		
			- безоловен моторен бензин БМБ-95	вкупно	12,50
			- МБ-86 и МБ-98; гасни масла-дизел-горива: Д1, Д2 и Д3; масло за горење екстра лесно (ЕЛ), масло за горење лесно специјално (ЛС)	вкупно	7,50
			- масло за горење: лесно (Л), средно (С), средно ниско-сулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко ниско-сулфурно (ТНС)	вкупно	2,50
			- млазно гориво (ГМ-1)	вкупно	7,80
			Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите млазни горива се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на млазно гориво (ГМ – 1).		
			- примарен бензин (ако не се транспортира со цевоводи)	вкупно	1,90
			- битумен за патишта (БИТ 200)	вкупно	3,10

Производи што спаѓаат во дејност				Во прометот	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо (во процент до)	на мало (во процент до)
1	2	3	4	5	6
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите битумени се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на битумен (БИТ 200)		
			- аромати: бензен, толуен, МП-ксилен, О-ксилен и етил-бензен	вкупно	3,10
			- специјален бензин за маслодајни култури	вкупно	3,90
			- специјален бензин за гума	вкупно	3,90
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите специјални бензини се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на специјален бензин за гума		
			- медицински бензин	вкупно	3,90
			- авио бензин (АБ 80/87)	вкупно	6,30
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите авио-бензини се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на авио-бензин (АБ 80/87)		
			- white-шпирит 140/200	вкупно	3,30
			- петролкокс-калциниран регулар	вкупно	3,90
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите видови петролкокс се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на петролкокс-калциниран регулар		
			- петролеј за осветление, петролеј за мотори и петролеј за сигнали	вкупно	3,90
			- парафин-кристален белен	вкупно	3,90
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите парафини се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на парафин кристален белен		
			- базни масла (I.V.90)	вкупно	3,90
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите базни масла се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на базни масла (I.V.90), според индексот на вискозитетот		
			- рафинати и дестилати-вретенски дестилат (ВЕД)	вкупно	3,30
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите рафинати и дестилати се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на вретенски дестилат (ВЕД)		
			- минерални мазива	вкупно	8,50
			- течен гас:		
			- за покритие на трошоците на прометот на течен гас на мало во шишиња, контејнери и садови-резервоари што се вградени во моторни возила		8,90
			- за покритие на трошоците на прометот на течен гас на големо во шишиња, контејнери и резервоари од кои се врши полнење на садови-резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покритие на трошоците на прометот на големо ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи, освен ако испораката се врши на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми	6,25	
			- за покритие на трошоците на прометот на течен гас на големо ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми	3,75	
0107			Црна металургија		
	01071		Производство на железо и челик		
		010711	Производство на сурово железо: сите производи	2,20	3,00
		010712	Производство на суров челик: сите производи	2,60	3,20
		010713	Производство на валан, влечен и кован челик:		
			- челик со негарантиран состав: сите производи	4,50	4,20
			- челик со гарантиран состав: сите производи	7,40	5,20

Производи што спаѓаат во дејност				Во прометот	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо (во процент до)	на мало (во процент до)
1	2	3	4	5	6
0109	01072	010720	Производство на феро-легури: сите производи	3,00	3,70
			Производство на обоени метали		
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи	4,50	5,00
	01092	010920	Производство на олово: сите производи	4,50	6,00
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи	4,50	6,00
0110	01094		Производство на глиница и алуминиум		
		010942	Производство на алуминиум: сите производи	4,50	6,00
			Преработка на обоени метали		
	01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи	2,50	3,50
	01109		Преработка на бакар и други обоени метали		
0111		011091	Преработка на бакар и легури од бакар: сите производи	3,50	5,50
		011092	Преработка на олово: сите производи	3,50	5,00
		011093	Преработка на цинк: сите производи	3,50	5,20
			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)		
	01111		Производство на неметални минерали (без соли)		
0112		011111	Производство на азбест: сите производи	4,00	7,50
		011112	Производство на магнезит и глина: магнезит	3,00	5,00
			Производство на соли		
		011121	Производство на морска сол:		
			– морска сол за човечка исхрана	3,00	6,00
			– морска сол за добиточна исхрана	3,50	–
		011129	Производство на други соли:		
			– сите соли, освен сол за човечка исхрана и сол за добиточна храна	3,50	–
			– сол за човечка исхрана	3,00	6,00
			– сол за добиточна храна	2,00	5,00
0113			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)		
	01121		Производство на стакло		
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи	5,80	13,00
		011212	Производство на амбалажно стакло: сите производи	7,80	17,00
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	2,50	4,50
0115	01129		Преработка на други неметални минерали		
		011292	Производство на јагленографитни производи: графитни лонци и прибор	3,50	7,80
		011299	Друга преработка на неметални минерали: брусни производи	2,90	8,00
			Металопреработувачка дејност		
	01131		Производство на метален репродукционен материјал		
0117		011312	Производство на метален инсталационен материјал: радијатори (сите видови) и санитарни и водоводни арматури од обоени метали	2,50	6,00
		011313	Производство на алат: алат за режење	6,50	13,00
		011319	Производство на друг метален репродукционен материјал: окови и прибор за градежна столарија и мебел	6,00	11,00
	01152		Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)		
		011521	Производство на друмски возила		
0117		011521	Производство на мотори: сите производи, освен вонбродски мотори	2,00	6,00
			– вонбродски мотори	4,00	12,00
		011522	Производство на камиони и специјални возила: камиони и автобуси (сите видови)	2,00	5,00
		011524	Производство на трактори: сите производи	2,00	5,00
	01172		Производство на електрични машини и апарати		
			Производство на електронски и телекомуникациони уреди		

Производи што спаѓаат во дејност				Во прометот	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо (во процент до)	на мало (во процент до)
1	2	3	4	5	6
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: обични и автоматски телефонски апарати и автоматски секретарски гарнитуре	4,00	10,00
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: електрични броила еднофазни еднотарифни, електрични броила еднофазни двотарифни и електрични броила трофазни еднотарифни и трофазни двотарифни	2,00	7,00
		011729	Производство на споменати електронски апарати и уреди: електромедицински апарати и уреди	2,60	7,50
	01173	011730	Производство на кабли и спроводници: кабли	3,50	8,00
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинство		
		011741	Производство на термички апарати: – електрични шпорети и комбинирани шпорети на струја и гас – електрични бојлери	3,50 4,20	6,00 8,50
		011742	Производство на разладни апарати и уреди: фрижидери за домаќинство и апарати за длабоко замрзнување за домаќинство	3,50	7,00
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење на алишта	3,50	7,00
	01179		Производство на други електротехнички производи		
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: акумулатори (сите видови) и батериски влошки	4,00	12,00
0118			Производство на базни хемиски производи		
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): сулфурна киселина, натриум-сулфат, натриум-карбонат, натриум-хидроксид, натриум-перборат, натриум-триполи фосфат, натриум-силикат (само за детерџенти), етоксилати (само за детерџенти), линеарни-алкилбензол (ЛАБ), линеарни-алкилбензолсулфонат (ДБС и ДБСК), зеолити и карбоксиметил целулоза (само за детерџенти), саѓи, бази, освен натриумхидроксид, киселини, освен сулфурна киселина, соли, бензоли, амонијак и сложени ацетати	3,50	6,00
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: – вештачки ѓубрива – средства за заштита на растенијата	3,00 4,00	5,00 10,00
	01183		Производство на хемиски влакна и пластични маси		
		011831	Производство на вештачки и синтетички влакна: сите производи	2,60	7,50
		011832	Производство на пластични маси: сите производи	3,00	10,00
0119			Преработка на хемиски производи		
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: фармацевтски хемикалии и готови лекови за хумана употреба и готови лекови за ветеринарска употреба	7,00	20,00
	01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: – детерџенти – сапуни	5,00 7,00	10,00 15,00
	01193	011930	Производство на премазни средства: сите производи	6,00	18,00
	01194	011941	Преработка на пластични маси Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи	5,00	15,50
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: лепила за индустриски цели, антифриз и рентгенфилмови	3,00	8,50
0121			Производство на градежен материјал		
	01212	012120	Производство на цемент: сите производи	8,00	12,00
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи		
		012201	Производство на режана граѓа: сите производи	3,00	8,00
		012202	Производство на фурнир и плочи: сите производи	4,00	9,00
0123			Производство на финални производи од дрво		
	01232		Производство на други финални производи од дрво		

Производи што спаѓаат во дејност				Во прометот	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо (во процент до),	на мало (во процент до)
1	2	3	4	5	6
0124	01241	012321	Производство на амбалажа од дрво: сите производи	4,00	12,00
		012410	Производство и преработка на хартија: Производство на целулоза и хартија: за обвивна и ам- балажна хартија, картон и лепенка	4,00	9,00
0125	01242	012421	- рото-хартија и натрон-хартија за вреќи	3,60	7,00
			01251	Преработка на хартија	6,00
0126	01251	012512	Производство на текстилни предива и ткаенини	6,00	18,00
			012513	Производство на влакна, предива и конци	6,00
0127	01252	012515	Производство на предива и конци од памучен тип: сите производи, освен памучни конци	6,00	18,00
			012521	Производство на предиво од волнен тип: сите производи, освен волница за рачна работа	6,00
0129	01252	012522	Производство на предиво и конци од природна и вештачка свила: предиво од вештачка свила	6,00	18,00
			012524	Производство на ткаенини	6,00
0129	01262	012621	Производство на памучни ткаенини (од памучен тип): сите производи, освен памучни кебиња и прекривачи	6,00	18,00
			012701	Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): сите производи освен волнени кебиња и прекривачи	6,00
0130	01270	012702	Производство на свилени ткаенини (од свилен тип): сите производи, освен ткаенини од природна свила	6,00	18,00
			012901	Производство на готови текстилни производи	7,00
0130	01290	012909	Производство на алишта (освен трикотажни): сите производи	4,00	10,50
			012909	Производство на кожа и крзно	4,00
0131	01290	012901	Производство на свињска кожа: сите производи	5,00	10,00
			012909	Преработка на каучук	3,00
0131	01290	012909	Производство на гуми за возила: - надворешни и внатрешни гуми за патнички возила - надворешни и внатрешни гуми за автобуси, камиони и трактори	5,00	18,00
			01301	Друга преработка на каучук: гумени ленти и ремени, сурова смеса за поправка на пневматика и регенерат	5,00
0131	01301	013010	Производство на прехранбени производи		
			01304	Производство на прехранбени производи	
0131	01304	013041	Мелење и лупење на жита: - пченично башно и крупица (гриз) - пченичен леб	3,50	11,00 по прописи
			013042	Преработка и конзервирање на месо и риба	вкупно
0131	01304	013042	Колење на добиток: свежо месо, освен прасешко, јагнешко, коњско и месо од дивеч и живинско месо (освен заклани пилиња – бројлери)	6,00	20,00
			013042	Преработка и конзервирање на месо: - сувомеснати производи, колбасичарски производи и месни конзерви	5,00
0131	01304	013042	- свинска маст и сланина	6,00	20,00
			01343	- друга преработка и конзервирање на месо	6,00
0131	01305	013050	Преработка и конзервирање на риби и рибини конзерви	6,00	20,00
			01306	Преработка и конзервирање на млеко	вкупно
0131	01306	013060	- пастеризирано млеко	3,50	16,00
			01308	- стерилизирано млеко	3,50
0131	01308	013080	Производство на шеќер: шеќер освен шеќер во прав, ванилин шеќер и шеќер во коцки и кристален во пакување помало од 30 gr (угостителски пакувања)	3,00	9,00
			01311	Производство на растителни масла и масти: сурово масло, рафинирано масло за јадење (од соја, сончоглед и маслодојна репка)	6,60
0132	01311	013111	Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијачки	6,60	22,50
			01320	Производство на алкохол од растително потекло: шпирит	2,00
0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: комплетна крмна смеса, дополнителна крмна смеса и витамински минерални и лековити смеси, за говеда, свињи, живина и друг добиток и суперконцентрат за гоење на добиток	2,00	6,00

Производи што спаѓаат во дејност				Во прометот	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо (во процент до)	на мало (во проценти до)
1	2	3	4	5	6
0133	01331	013310	Производство и преработка на тутун		
			Производство на ферментиран тутун: ферментиран тутун	вкупно	4,00
0135	01350	013500	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци: индустриски и други корисни отпадоци од железо и челик, од обоени и скапоцени метали	8,00	28,00
<b>ОБЛАСТ 03-ШУМАРСТВО</b>					
0300	03000	030003	Шумарство		
			Искористување на шуми: трупци за режење, за фурнир и за лупење и целулозно дрво	вкупно	6,00

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, прометните организации што вршат промет на мало можат стапките за покривање на трошоците на прометот утврдени во тој став за промет на мало да ги зголемат до 30% за производите што тие организации ги продаваат во дуќани, во кампови и во други туристички објекти.

3. По исклучок од одредбите на оваа одлука, прометните организации што се занимаваат со промет на пржено и мелено кафе ги утврдуваат и засметуваат трошоците на прометот во апсолутен износ кој според прописите постоел на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Стапката за покривање на трошоците на прометот на лекови на мало од точка 2 на оваа одлука не се применува ако височината на учеството за покривање на трошоците на прометот се уреди со самоуправни спогодба што организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет на лекови на мало (аптеки) ќе ја склучат со самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на територијата на која таа самоуправни интересна заедница ја врши својата дејност.

5. Стапката за покривање на трошоците на прометот во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката за покривање на трошоците на прометот на големо од точка 2 на оваа одлука.

Стапката за покривање на трошоците во транзит е составен дел на стапката за покривање на трошоците во прометот на големо, и ако е засметана, за тој износ во понатамошниот промет на големо стапката од точката 2 на оваа одлука се намалува.

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се однесуваат на производите од точка 2 од гранката 0105 група 01050 подгрупа 010500 Производство на нафтени деривати.

6. Ако прометната организација набави стоки непосредно од производител и увозник и изврши само промет на мало, може, при формирањето на цените на производите во прометот на мало, стапките за покривање на трошоците на тој промет од точка 2 на оваа одлука, да ги зголеми до 50% од стапката за покривање на трошоците на прометот на големо.

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат на производите од точка 2 од гранката 0105 група 01050 подгрупа 010500 Производство на нафтени деривати.

7. Под набавна цена на производи во прометот на големо и прометот на мало, согласно со точка 1 на оваа одлука, се подразбира нето фактурна цена на производителската организација на здружен труд, односно на добавувачот, организација на здружен труд која се занимава со увоз и прометната организација на големо, зголемена за зависните трошоци.

Под набавна цена на земен гас од домашно производство се подразбира цената на земен гас – експлоатационо поле, а под набавна цена на земен гас од увоз – цената франко југословенска граница.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на течен гас, масло за горење (Л, С СНС, Т и ТНС) и млазно гориво, (ГМ-1) ако тие производи ги набавуваат од домашно производство и од увоз, можат цените на тие производи да ги формираат така што на просечната набавна цена да го додадат учеството за покривање на трошоците на прометот. Просечната набавна цена се формира врз основа на набавните цени и количествата од домашно производство и од увоз што се остварени во период од последната промена на просечната набавна цена до денот на утврдувањето на новата просечна набавна цена, вклучувајќи ги зависните трошоци и остварената позитивна или негативна разлика од периодот од последната промена на просечната набавна цена.

Просечната набавна цена од став 3 на оваа точка се формира најмалку секои три месеци.

Позитивните или негативните разлики остварени од претходниот период се водат на посебна сметка на временско разграничување и се вклучуваат при наредните промени на цените, а невклучениот дел на позитивните или негативните разлики се пренесува во следната година.

8. Под зависни трошоци во смисла на оваа одлука се подразбираат: трошоците за натовар и растовар на производи, трошоците за транспорт од стовариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за осигурување на производите во транспорт, транспортно кабло, ломот и дефектот на производот, посебни трошоци за пакување во транспорт на производите (зимско пакување и сл), трошоците за транспорт од стовариштето на купувачот до неговите продавници односно продажни места, освен испораките на нафтени деривати на бензински пумпи (безоловен моторен бензин БМБ-95, моторен бензин МБ-86 и МБ-98, гасни масла – дизел горива: Д-1 Д-2 и Д-3, масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС)) и трошоците за враќање на амбалажата врз основа на склучените самоуправни спогодби односно договори.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат да се засметаат само реалните трошоци што ги имала и му ги фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, прометната организација може да ги засметува зависните трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортот, натоварот и истоварот и др. ги изврши со свои средства, а најмногу до височината на тарифата во јавниот сообраќај што е формирана во согласност со прописите.

Ако прометната организација не може да утврди и да ги пресмета реалните зависни трошоци во моментот на извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да ги пресмета во планираните просечни износи или во про-

цент, што ги внесува на посебна сметка на временски разграничувања, со тоа што просечните зависни трошоци ги планира врз основа на остварените просечни зависни трошоци во претходната година, односно во претходниот пресметковен период на текуштата година. Планираните просечни зависни трошоци и реалните зависни трошоци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласуваат врз основа на книговодствената евиденција што ќе се води на посебни сметки на временски разграничувања, при што задолжително ќе се намалуваат односно зголемуваат планираните зависни трошоци за следните три месеци за остварената позитивна односно негативна разлика.

Усогласувањето на зависните трошоци од став 4 на оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон крајот на годината во следната година на посебни сметки на временски разграничувања.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на течен гас можат во просечната набавна цена на течен гас да го засметаат, како зависен трошок, износот за покривање на полнењето со течен гас на шишиња, контејнери и садови - резервоари што се вградени во моторни возила, до 8,9% од таа цена.

9. Прометните организации што пакуваат прехранбени производи на начинот што му одговара на индустрискиот начин на пакување (ситно пакување) можат на набавната цена на тие производи да ги засметаат реалните трошоци на пакувањето, а најмногу до износот што, во согласност со прописите, го засметуваат организациите на здружен труд - производители при пакувањето на истите производи.

10. Ако во прометот на големо учествуваат две прометни организации, тие меѓу себе ја делат пропишаната стапка за покривање на трошоците во прометот на големо. Прометната организација која е прв учесник во прометот на големо е должна во фактурата односно во отпратницата посебно да искаже кој дел од пропишаната стапка го засметала, а кој преостанал за другиот учесник во прометот на големо. Во наведениот број од најмногу два учесника во прометот на големо спаѓа и организацијата на здружен труд што врши транзит.

11. Не се смета како зголемување на стапката за покривање на трошоците на прометот позитивната разлика во цената што прометната организација ја пресметува како разлика меѓу постојната продажна цена на производи на залихи и продажната цена на производи од ист вид и квалитет што подоцна се купени.

12. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели на дуќани) како и на другите учесници во прометот на производи од оваа одлука.

13. Ако производителските организации на здружен труд, во согласност со прописите, ги формираат своите продажни цени така што тие да важат како цени во продажбата на мало односно на големо, тие цени содржат и зависни трошоци (франко истоварна станица на купувачот), а учеството за покривање на трошоците на прометот содржано во тие цени го утврдуваат со самоуправни спогодба или со договор организациите на здружен труд производители и прометните организации.

При формирањето на цените во прометот на големо, односно на мало за истородни производи од увоз, прометните организации можат како учество на покривање на трошоците на прометот да ги засметуваат износите што ги остваруваат во согласност со одредбата на став 1 од оваа точка.

14. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок прометната организација ако како прв учесник во прометот на големо, во фактурата односно отпратницата не искаже посебно кој дел од пропишаната стапка во прометот на големо го засметала а кој преостанува за другиот учесник во прометот (точка 10).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и одговорното лице во прометната организација.

15. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок работниот човек кој самостојно врши дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (имател на дуќан) ако продажната цена на производите ја формира преку износот кој се утврдува со

примената на оваа одлука, освен ако со оваа одлука не е предвидено поинаку (точ. 2 до 9).

16. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на формирањето на цените на производите за производство во прометот на големо, односно на мало („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/85, 6/86, 11/86, 14/86 и 15/86).

17. Оваа одлука влегува во сила на 3 април 1986 година.

Е. п. бр. 88  
31 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

## 236.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народните банки) на пласманите од примарната емисија наплатуваат камата по стапка од 73% годишно.

На кредитите за работи на извозот на стоки и услуги, за производство, за сезонски залихи и пазарни стокковни резерви на земјоделски и прехранбени производи, за залихи на јаглен, за увоз на суровини и репродукциони материјали, за продажба односно за купување на домашна опрема и бродови во земјата и за кредитирање на граѓаните врз основа на продажба на девизи народните банки наплатуваат камата од 71% годишно.

2. На износот на пласманите од точка 1 на оваа одлука кој не е вратен во договорениот рок народните банки наплатуваат камата по стапка од 86% годишно. Каматата по стапка од 86% годишно народните банки ја наплатуваат и на износот на користените средства на примарната емисија за кој надлежниот орган ќе утврди дека банката го користела без основа во прописите.

Народните банки наплатуваат од деловните банки камата по стапка од 86% и на износот на користените средства преку износот на расположивото покривање на нивните жиро-сметки во смисла на член 111 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83).

3. Во поглед на пресметката и наплатата на каматата, како и на други прашања што се однесуваат на каматните стапки на кредитите и други пласмани од примарната емисија, а кои не се утврдени со оваа одлука, се применува Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84, 52/84, 69/84, 16/85, 26/85, 32/85, 51/85 и 6/86).

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1986 година.

Е. п. бр. 89  
1 април 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.



237.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА СТАПКАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Банките и други финансиски организации што користат средства на задолжителната резерва за одржување на својата дневна ликвидност и плаќаат надомест на Народната банка на Југославија по стапка од 0,236% дневно.
2. Во поглед на начинот и условите за плаќање на надоместот од точка 1 на оваа одлука се применува Одлуката за надомест за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на други финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84, 52/84, 20/85, 26/85, 32/85, 51/85 и 6/86).
3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1986 година.

Е. п. бр. 90  
1 април 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с.р.

238.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општствената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници што произведуваат определени производи (во натамошниот текст: производителските организации), можат продајните цени на своите производи да ги зголемат врз основа на согласност од Сојузниот завод за цени.

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува на следните производи:

Производи што спаѓаат во дејноста			
Гранка	Група	Подгрупа	Назив
1	2	3	4
0111			Област 01- Индустрија и рударство
	01111		Производство на неметални минерали (без градежен материјал)
		011111	Производство на неметални минерали (без соли)
			Производство на азбест: сите производи

1	2	3	4
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)
	01129		Преработка на други неметални минерали
		011292	Производство на јаглено-графитни производи: графитни лонци и прибор
		011299	Друга преработка на неметални минерали: брусни производи
0113			Металопреработувачка дејност
	01131		Производство на метални репродукциони материјали
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: санитарна и водоводна арматура од обоени метали
0117			Производство на електрични машини и апарати
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: трофазни двотарифни броила
0118			Производство на базни хемиски производи
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): сулфурна киселина, натриумсулфат, натриум-карбонат, натриумхидроксид, натриумперборат, натриумтриполифосфат, натриумсиликат (само за производство на детерџенти), етоксилати (само за детерџенти) линеарен алкилбензол (ЛАБ) и линеарен - алкилбензол сулфонат (ДБС и ДБСК), зоолити, карбоксиметилцелулоза (само за производство на детерџенти) и амонијак
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: вештачки ѓубрива
0119			Преработка на хемиски производи
	01191	011910	Производство на лекови и на фармацевтски суровини: фармацевтски суровини и готови лекови за хумана употреба
	01192	011920	Производство на средства за перење и на козметички препарати: детерџенти
0130			Производство на прехранбени производи
	01306	013060	Производство на шеќер: шеќер, освен шеќер во прав, ванилин шеќер и шеќер во коцки и кристал во пакување помало од 30 gr (угости-телско пакување)

**ОБРАЗЕЦ**

**ЗА ДОСТАВУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ**

Фирма односно назив и седиште на производителската организација: \_\_\_\_\_  
 Матичен број на производителската организација кај СОК \_\_\_\_\_, кај Сојузната управа за парници \_\_\_\_\_  
 Назив и шифра на подгрупата на дејноста: \_\_\_\_\_

Реден број	Назив на производот	Единица на мера	Цена на производи за кои се бара согласност				Процент на зголемувањето			
			На ден 31 декември 1984 година	На ден 31 декември 1985 година	Применети до денот на поднесувањето на барањето	Цена за која се бара согласност	(5 : 4)	(7 : 5)	(7 : 6)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

- 1) Вид на новоприменетата цена (да се заокружи а или б или в):  
 а) производителска  
 б) големопродажна  
 в) малопродажна
- 2) Услови на продажбата: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна и сл.
- 3) Датум на донесување на одлуката за цената на производот
- 4) Начин на донесување на одлуката (самостојно, врз основа на самоуправни спогодба или договор) \_\_\_\_\_
- 5) Други податоци од точка 2 одредба под б и 8 до 16 од Одлуката:

2. Производителските организации му поднесуваат на Сојузниот завод за цени барање за давање согласност на цените во два примерока.

Барањето од став 1 на оваа точка ги содржи следните податоци, и тоа:

1) фирмата, односно називот и седиштето на производителската организација и матичниот број под кој се води кај Службата на општественото книговодство и кај Сојузната управа за царини;

2) називот и шифрата на подгрупата на дејноста;

3) називот на производот или групата производи и единицата на мера;

4) цената за која се бара согласност и видот на таа цена (производителска, големопродажна, малопродажна), со назначување на постојната цена и процентот на бараното зголемување на цената;

5) стапката на вкупниот растеж на цената на тој производ во претходната година мерена во декември 1985 година во однос на декември 1984 година;

6) месецот во кој е извршено зголемувањето на цената од одредбата под 5 на оваа точка;

7) стапката на вкупно остварениот растеж на цената на тој производ во 1986 година;

8) месецот во кој е извршено зголемувањето на цената од одредбата под 7 на оваа точка;

9) последната остварена извозна цена пред поднесувањето на барањето, изразена во динари франко југословенска граница, со назнака на месецот и годината на остварувањето;

10) продуктивноста на трудот: физичкиот обем на производството по вработен работник изразен во индексот за текуштиот период пред поднесувањето на барањето во однос на истиот период претходната година;

11) коефициентот на обртот на обртните средства во последниот пресметковен период на текуштата година во однос на истиот пресметковен период од претходната година;

12) степенот на искористувањето на капацитетите во претходниот пресметковен период на текуштата година и во соодветниот период на претходната година;

13) односот на акумулацијата спрема просечно ангажираните деловни средства (во проценти);

14) бруто-личниот доход по работник (месечен просек во динари во пресметковниот период на текуштата и во истиот период на претходната година);

15) индексот на залихите на готови производи или група производи за кои се бара согласност за цените за претходниот пресметковен период на текуштата година во однос на истиот пресметковен период на претходната година;

16) условите на продажбата што се од влијание врз цените, како што се: местото и начинот на испорака (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и сл.); начинот на пресметката на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна; како и податок за тоа дали и во што се менувани условите на продажбата во однос на постојните услови на продажбата.

Податоците од оваа точка му се доставуваат на Сојузниот завод за цени на образецот за доставување барање за давање согласност на цените, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Сојузниот завод за цени може од производителската организација да бара и други дополнителни податоци во врска со поднесеното барање, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

3. Ако барањето за давање согласност не ги содржи податоците од точка 2 на оваа одлука, Сојузниот завод за цени, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, ќе бара дополнување на барањето.

Ако производителските организации не го достават бараното дополнување на барањето, ќе се смета дека барањето не е ни поднесено, за што Сојузниот завод за цени писмено ја известува производителската организација.

4. Сојузниот завод за цени е должен по уредното барање на производителската организација да донесе решение за давање или недавање согласност на цените, во рок

од 45 дена од денот на приемот на барањето од точка 2 на оваа одлука.

Ако Сојузниот завод за цени во наведениот рок од став 1 на оваа точка не донесе решение за давање или недавање согласност односно бара дополнување на барањето, ќе се смета дека е дадена согласност на цените.

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/85, 62/85 и 74/85).

6. Оваа одлука влегува во сила на 3 април 1986 година.

Е. п. бр. 93  
31 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с.р.

239.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: организации) се должни да го известат Сојузниот завод за цени за зголемувањето на цените на своите производи во рок од 30 дена пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува на следните производи:

Производи што спаѓаат во дејности

Гранка	Група	Подгрупа	Назив
1	2	3	4
			Област 01 – Индустрија и рударство
0107			Црна металургија: сите производи
0109			Производство на обоени метали
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи
	01092	010920	Производство на олово: сите производи
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи
	01094		Производство на глина и алуминиум
		010942	Производство на алуминиум: сите производи
0110			Преработка на обоени метали
	01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи
	01109		Преработка на бакар и на други обоени метали
		011091	Преработка на бакар и на легури од бакар: сите производи

1	2	3	4	1	2	3	4	
		011092	Преработка на олово: сите производи			011729	Производство на неспоменати електронски апарати и уреди: електромедицински апарати и уреди	
		011093	Преработка на цинк: сите производи					
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)		01173	01730	Производство на кабли и спроводници: кабли	
	01111		Производство на неметални минерали (без соли)		01174		Производство на електрични апарати за домаќинство	
		011112	Производство на магнезит и глина: магнезит			011741	Производство на термички апарати: електрични шпорети, комбинирани шпорети на струја и на гас и електрични бојлери	
	01112		Производство на соли: сите производи			011742	Производство на разладни апарати и уреди: фрижидери за домаќинство и апарати за длабоко замрзнување за домаќинство	
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)			011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење на алишта	
	01121		Производство на стакло			011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: батериски влошки, акумулатори	
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи					
		011212	Производство на амбалажно стакло: сите производи					
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи					
0113			Металопреработувачка дејност					
	01131		Производство на метален репродукционен материјал	0118			Производство на базни хемиски производи	
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: радијатори (сите видови)		01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): саѓи, бази, освен натриум-хидроксид, киселини, освен сулфурна киселина, соли, бензоли и сложени ацетати	
		011313	Производство на алати: резни алати			01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: средства за заштита на растенијата
		011319	Производство на друг метален репродукционен материјал: оков и прибор за градежна столарија и мебел			01183	Производство на хемиски влакна и пластични маси	
0115			Производство на сообраќајни средства			011831	Производство на вештачки и синтетички влакна: сите производи	
	01152		Производство на друмски возила			011832	Производство на пластични маси: сите производи	
		011521	Производство на мотори: сите производи					
		011522	Производство на камиони и специјални возила: камиони и автобуси	0119			Преработка на хемиски производи	
		011524	Производство на трактори: сите производи		01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски суровини: готови лекови за ветеринарска употреба	
0117			Производство на електрични машини и апарати			01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: сапуни
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди			01193	011930	Производство на бои и лакови: сите производи
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: обични телефонски апарати, автоматски и телефонски апарати и автоматски секретарски гарнитур			01194	Преработка на пластични маси	
		011727	Производство на мерна и регулациона опрема, на средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: електрични броила еднофазни еднотарифни, еднофазни двотарифни и трофазни еднотарифни			011941	Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи	
						01199	011990	Производство на други хемиски производи: лепила за индустриски цели, антифриз и рентген-филмови
				0121			Производство на градежен материјал	
					01212	012120	Производство на цемент: сите производи	

1	2	3	4	1	2	3	4
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи			012901	Производство на гуми за возила: само надворешни и внатрешни автомобилски, автобуски, камионски и тракторски гуми
		012201	Производство на режана граѓа: сите производи				
		012202	Производство на фурнир и плочи: сите производи			012909	Друга преработка на каучук: гумени ленти и ремени, сурови смеси за поправка на пневматика и регенерат
0123			Производство на финални производи од дрво				
	01232		Производство на други финални производи од дрво	0130			Производство на прехранбени производи
		012321	Производство на амбалажа од дрво: сите производи		01304		Преработка и конзервирање на месо и риба
0124			Производство и преработка на хартија			013041	Колење на добиток: сите производи, освен прасешко, јагнешко, коњско и живинско месо (освен заклатни пилиња-бројлери), како и месо од дивеч
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија: рото-хартија, на-трон-хартија, за вреќи, за обвивка и амбалажна хартија, картон и лепенка: сите производи			013042	Преработка и конзервирање на месо и риба: сите производи
	01242		Преработка на хартија			013043	Преработка и конзервирање на риби – само рибини конзерви
		012421	Производство на хартиена амбалажа: сите производи освен тетрапак и тетрабрик хартиена амбалажа		01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: млеко пастеризирано и стерилизирано
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини				Производство на пијачки
	01251		Производство на влакна, предива и конци	0131		01311	Производство на алкохол од растително потекло и на алкохолни пијачки
		012512	Производство на предива и конци од памучен тип: сите производи, освен конци			013111	Производство на алкохол од растително потекло: шпирит
		012513	Производство на предива од волнен тип: сите производи освен волница за рачна работа	0132	01320	013200	Производство на добиточна храна:
		012515	Производство на предива и конци од природна и вештачка свила: предиво од вештачка свила				Производство на комплетна крмна смеса, дополнителна крмна смеса и витаминска минерална и лековита смеса за говеда, свињи, живина и друг добиток и рупер-концентрати за гоеење на добиток
	01252		Производство на ткаенини				Производство и преработка на тутун
		012521	Производство на памучни ткаенини (од памучен тип): сите производи освен памучни кебиња и прекривачи	0133			Производство на ферментиран тутун: ферментиран тутун
		012522	Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): сите производи освен кебиња и прекривачи		01331	013310	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци: индустриски и други корисни отпадоци од железо и челик, од обоени и скапоцени метали
		012524	Производство на свилени ткаенини (од свилен тип): сите производи освен ткаенини од природна свила	0135	01350	013500	ОБЛАСТ 03 – ШУМАРСТВО
0126			Производство на готови текстилни производи				Шумарство
	01262		Производство на текстилна конфекција	0300	03000		Искористување на шуми: трупци за режење фурнир и лепење – сите производи; целулозно дрво: сите производи
		012621	Производство на алишта (освен трикотажни): сите производи			030003	
0127	01270		Производство на кожа и крзно				
		012701	Производство на крупна кожа: сите производи				
		012702	Производство на свињска кожа: сите производи				
0129			Преработка на каучук				
	01290		Преработка на каучук				

2. Претходното известување за промената на цените ги содржи следните податоци, и тоа:

1) фирмата односно називот и седиштето на организацијата и матичниот број под кој се води кај Службата на

**ОБРАЗЕЦ**  
**ЗА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ**

Назив и седиште на производителската организација: \_\_\_\_\_  
 Матичен број на работната организација кај СОК: \_\_\_\_\_, кај Сојузната управа за царини \_\_\_\_\_  
 Назив и шифра на подгрупата на дејноста: \_\_\_\_\_

Реден број	Назив на производот	Единица на мера	Цена на производи за кои се бара согласност				Процент на зголемувањето			
			На ден 31 декември 1984 година	На ден 31 декември 1985 година	Применети до денот на поднесувањето на барањето	Цена за која се бара согласност	(5 : 4)	(7 : 5)	(7 : 6)	(7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

- 1) Вид на новоприменетата цена (да се заокружи а или б или в):  
 а) производителска, б) големопродажна, в) малопродажна
- 2) Услови на продажбата: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко натоварено во местото на купувачот, франко складите на купувачот и сл.), начин на пресметување на вредноста на амбалажата, со назначување дали амбалажата е повратна или не е повратна и сл.:
- 3) Датум на донесување на одлуката за цената на производот \_\_\_\_\_
- 4) Датум на почетокот на преминувањето на одлуката за цената на производот \_\_\_\_\_
- 5) Начин на донесување на одлуката (самостојно, врз основа на самоуправна спогодба или договор) \_\_\_\_\_

општественото книговодство и кај Сојузната управа за царини;

2) називот и шифрата на подгрупата на дејноста;

3) називот на производот или на групата производи и единицата на мера;

4) цената за која се поднесува претходно известување и видот на таа цена (производителска, големопродажна, малопродажна), со назначување на постојната цена и процентот на бараното зголемување на цените;

5) стапката на вкупниот растеж на цените на производите од одредбата под 3 на оваа точка во претходната година мерена во декември 1985 година во однос на декември 1984 година;

6) месецот во кој е извршено зголемувањето на цените од одредбата под 5 на оваа точка;

7) стапката на вкупно остварениот растеж на цените на производите од одредбата под 3 на оваа точка во 1986 година;

8) месецот во кој е извршено зголемувањето на цените од одредбата под 7 на оваа точка;

9) последната остварена извозна цена на производите од одредбата под 3 на оваа точка пред поднесувањето на известувањето, изразена во динари франко југословенска граница, со назначување на месецот и годината на остварувањето;

10) продуктивноста на трудот: физичкиот обем на производството по вработен работник изразен во индексот на текуштиот период на поднесеното известување во однос на истиот период од претходната година;

11) коефициентот на обртот на обртните средства во последниот пресметковен период на текуштата година во однос на истиот пресметковен период од претходната година;

12) степенот на искористувањето на капацитетите во претходниот пресметковен период на текуштата година и во соодветниот период од претходната година;

13) односот на акумулациите спрема посебно ангажираните деловни средства (во проценти);

14) бруто личниот доход по работник (месечен просек во динари во пресметковниот период на текуштата и во истиот период на претходната година);

15) индексот на залихите на готови производи или на група производи за кои се поднесува известување за претходниот пресметковен период во текуштата година во однос на истиот пресметковен период од претходната година;

16) условите на продажбата што се од влијание врз цените, како што се: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и сл.); начинот на пресметување на вредноста на амбалажата, со назначување дали амбалажата е повратна или не е повратна; како и податок за тоа дали се и во што менувани условите на продажбата во однос на постојните услови на продажбата.

Сојузниот завод за цени може од организацијата да побара и други дополнителни податоци во врска со поднесеното известување во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето.

3. Ако известувањето не ги содржи податоците од точка 2 на оваа одлука, Сојузниот завод за цени, во рок од

15 дена од денот на приемот на барањето, ќе побара дополнение на известувањето.

Ако организацијата не го достави бараното дополнење на известувањето, ќе се смета дека известувањето не е ни поднесено, за кое Сојузниот завод за цени писмено ја известува организацијата.

4. Податоците од точка 2 на оваа одлука организациите ги доставуваат на Образецот за претходно известување за цените, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел, во два примерока, од кои едниот се доставува до Сојузниот завод за цени, а другиот - до надлежниот орган за цени во републиката односно во автономната покраина во која е седиштето на организацијата.

Рокот од 30 дена од точка 1 на оваа одлука тече од денот на приемот на претходното известување за промената на цените во Сојузниот завод за цени.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за претходно известување на Сојузниот завод за цени за промената на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/85, 62/85 и 74/85).

6. Оваа одлука влегува во сила на 3 април 1986 година.

Е. п. бр. 94

31 март 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљариќ, с. р.

## СОДРЖИНА :

	Страна
231 Одлука за определување на највисокото ниво на цените за земен гас — — — — —	461
232. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за електрична енергија — — — — —	461
233. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за јаглен — — — — —	461
234. Одлука за начинот на формирање на цените за кафе — — — — —	461
235. Одлука за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо односно на мало — — — — —	462
236. Одлука за каматните стапки на кредитите и другите пласмани од примарната емисија — —	468
237. Одлука за стапката на надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на други финансиски организации — — — — —	469
238. Одлука за давање согласност на цените на определени производи — — — — —	469
239. Одлука за обврската на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промената на цените на определени производи — — — — —	471

---

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИК. – Уредник КРСТЕ ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1.